

ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК

- Се известуваат студентите дека февруарски испитен рок ќе се организира во периодот од **15.02.2021-26.02.2021**.
- Уплата за испитите ќе се врши во периодот од **27.01.2021** до **10.02.2021** година.
- Пријавување на испитите ќе се врши во периодот од **01.02.2021** до **12.02.2021** година.
- преку
 1. Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат,
 2. или преку вибер 070 345 999,
 3. или преку електронска пошта на следниве референти:
 - a. Правни и политички науки – daniela.bozinovska@fon.edu.mk
 - b. Економски науки - zana.gorgievska@fon.edu.mk
 - c. Информатика - evgenija.ivanovska@fon.edu.mk
 - d. Дизајн и мултимедија - evgenija.ivanovska@gmail.com
 - e. Факултет за странски јазици - meriem.mustafce@fon.edu.mk
 - f. Детективи и безбедност - daniela.spirovska@fon.edu.mk
 - g. Спортски менаџмент - meriem.mustafce@fon.edu.mk
 - h. Архитектонски факултет - daniela.spirovska@fon.edu.mk

Студентите сите испити да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе индекси, да го пишуваат новиот индекс.

Уплатата за испит изнесува 630 ден., студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната е-mail адреса: studenti@fon.edu.mk.

НСАПОМЕНА: Рокот за уплата на школарина е до **31.01.2021**.

FEBRUARY EXAM DEADLINE

- Students are informed that the February exam period will be organized in the period from **15.02.2021-26.02.2021**.
- Payment for the exams will be made in the period from **27.01.2021** to **10.02.2021**.
- Registration for the exams will be done in the period from **01.02.2021** to **12.02.2021**.
- **VIA:**
 1. The electronic registration system
 2. . Via Viber +389 (0)70 345 999
 3. Or via sending e-mail to the following School Coordinators:
 - a. Legal and political sciences - daniela.bozinovska@fon.edu.mk
 - b. Economic Sciences - zana.gorgievska@fon.edu.mk
 - c. Informatics - evgenija.ivanovska@fon.edu.mk
 - d. Design and multimedia - evgenija.ivanovska@fon.edu.mk
 - e. Faculty of Foreign Languages-meriem.mustafce@fon.edu.mk
 - f. Detectives and security -daniela.spirovska@fon.edu.mk
 - g. Sports Management- meriem.mustafce@fon.edu.mk
 - h. School of Architecture - daniela.spirovska@fon.edu.mk

Students pay all exams collectively. If another pays on behalf of the student, write the student's index number for remittance purposes. Students who have multiple indexes, write the new index. The payment for the exam is 630 denars, students with outstanding tuition debts will not have the opportunity to take the exam.

Depositor Komercijalna Banka- 300-000-003-207-729.

You can check your finances in the accounting service, at the following e-mail address:
studenti@fon.edu.mk

NOTE: The deadline for payment of tuition is **31.01.2021**.